

## Контролна листа

1	<b>Барање за добивање на дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпад</b>	
2	Решение за упис во трговскиот регистар;(Тековна Состојба)	
3	<b>Потврда за платени административни такси (копија или оригинал)</b>	
4	Изјава дека барателот ќе води посебна сметка и одвоена евиденција за секоја од дејностите што ги врши и дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат податоци за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, финансиските трансакции на претпријатието, сметководственото работење на претпријатието, како и консолидирани финансиски извештаи доколку барателот врши две или повеќе дејности од јавен интерес;	
5	Потврда дека против барателот, со правосилна судска одлука не е изречена мерка за безбедност, забрана завршење на определена дејност или забрана за вршење на професија;	
6	Потврда за финансиска гаранција или соодветно осигурување, кое би било доволно за покривање на трошоците за справување со отпад и трошоците за елиминирање на штетните ефекти од дозволените дејности без оглед дали настанале за време или по истекот на дозволата (полиса за осигурување и винкулација во корист на МЖСПП);	
7	Потврда дека локацијата на која ќе се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад се наоѓа надвор од населено место или дека локацијата е во зона во која намената на земјиштето е определено во систем на класа на намена Г или Е во планскиот опфат на урбанистичкиот план или урбанистичко планската документација или во случај кога локацијата не се наоѓа во зона предвидена во систем на класи на намена Г или Е, потврда издадена од единицата на локалната самоуправа со која се согласува на таа локација времено да се врши дејноста складирање, третман и/или преработка на отпад;	
8	Доказ за сопственост (имотен лист) или договор за закуп со сопственикот на земјиштето или доказ за	

	започната постапка за купување на земјиштето од РМ или договор за соработка, со нотарска заверка,													
9	Записници, решенија или заклучоци за последните извршени инспекциски надзори за постоечките инсталации од страна на надлежни инспекциски органи;													
10	Решение за одобрување на студијата за оценка на влијание врз животната, или одобрение на елаборатот за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина;													
11	Изјава за веродостојност на дадените податоци и на документацијата, потпишана од барателот или лицето овластено за застапување и претставување на барателот дадена на образец Прилог 2 и е составен дел на овој правилник;													
12	Полномошно заверено од овластено лице на барателот, доколку барателот го застапува и претставува друго лице или адвокат.													
13	<p>УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ УПЛАТИ НА:</p> <table> <tr> <td>- Назив на примачот</td> <td>Трезор на РМ</td> </tr> <tr> <td>- Цел на дознака такса за дозвола</td> <td>Административна</td> </tr> <tr> <td>- Банка на примачот</td> <td>Народна банка на РМ</td> </tr> <tr> <td>- сметка</td> <td>100000000063095</td> </tr> <tr> <td>- уплатна сметка</td> <td>840 182 03161*</td> </tr> <tr> <td>- Приходна шифра и програма</td> <td>722313 00 и начин 2</td> </tr> </table>	- Назив на примачот	Трезор на РМ	- Цел на дознака такса за дозвола	Административна	- Банка на примачот	Народна банка на РМ	- сметка	100000000063095	- уплатна сметка	840 182 03161*	- Приходна шифра и програма	722313 00 и начин 2	<p>1. За <b>барање</b> за добивање дозвола за складирање, третман и/или за преработка на отпадот <b>100,00ден.</b></p> <p>2. За <b>решение</b> по барање за добивање дозвола за складирање, третман и/или за преработка на отпадот <b>800,00 ден.</b></p> <p>3. За <b>дозвола</b> за складирање, третман и/или за преработка на отпадот <b>9.000,00 ден.</b></p>
- Назив на примачот	Трезор на РМ													
- Цел на дознака такса за дозвола	Административна													
- Банка на примачот	Народна банка на РМ													
- сметка	100000000063095													
- уплатна сметка	840 182 03161*													
- Приходна шифра и програма	722313 00 и начин 2													